



Тркалезна маса

06, 07 јули, 2017
Хотел Арка, Скопје

УЛОГАТА НА СУДЕЧКИОТ СУДИЈА ВО ДОКАЗНАТА ПОСТАПКА

Програма

Ден 1

09:00-09:15 Регистрација

09:15-09:30 Поздравни зборови

09:30-11:00 ***Листа на докази и редослед на изведување на докази на главна расправа/Зошто е тоа важно?***

9:30-09:50 – Обвинител Тодор Витларов

09:50 -10:10 – Судија Марин Мрчела

10:10 -10:30 – Адвокат Лаура Валкович

10:30-11:00 - Дискусија

Презентација и дискусија за:

Поднесоци врз основа на кои судијата одлучува за листа на докази и редослед на нивно изведување, момент на предлагање на листа на докази од страна на одбраната, дополнителни информации кои судијата може да ги побара од странките пред да одлучи, подготвително рочиште, одбивање на доказ и образложение, информирање на странките за одлучување по листа на докази и редослед на нивно изведување, други прашања.

11:00-11:15 Кафе пауза

11:15-13:00 ***Улогата на судијата при испитување на сведоци и вештаци и при изведување на други докази (материјални докази, писмени докази и сл.)***

11:15-11:40- Судија Марин Мрчела

11:40 -12:05 – Адвокат Лаура Валкович

12:05: 12:30– Обвинител Тодор Витларов

12:30-13:00 - Дискусија

Презентација и дискусија за:

Дали судијата е обврзан да внимава по службена должност за лицата кои се ослободени од должноста да сведочат или не можат да бидат сведоци, улогата на судијата кај дозволеноста на прашањата-дали судијата мора да чека приговор од страна на странката за да делува, ефективно одлучување по приговор и одговор, прашања кои судијата може да ги постави, супер вештачење, други прашања

13:00-14:00 Пауза за ручек

14:00-16:30 ***Обвинителскиот товар на докажување од една страна и товарот на убедување од друга***

14:00-14:30- Судија Марин Мрчела

14:00-15:00 – Обвинител Тодор Витларов

15:00 -15:30 – Адвокат Лаура Валкович

15:30-16:30 - Дискусија

Презентација и дискусија за:

Улогата на судијата во доказната постапка поврзано со товарот на докажување на вина (на обвинителството) и товарот на убедување (на двете страни, вклучувајќи ја и одбраната во случај на активна одбрана), утврдување на факти и образложение на пресуда, дали судот е обврзан да утврдува факти кои исклучуваат кривично дело или кривична одговорност (дело од мало значење, самоодбрана, крајна нужда, стварна и правна заблуда, пресметливост-факти во корист на обвинетиот), други прашања.

Day 2

09:00-09:15 Регистрација

09:15-11:15 ***Правото на одбрана и начелото на еднаквост на оружјето***

09:15-09:45– Адвокат Лаура Валкович

09:45-10:15- Судија Марин Мрчела

10:15-10:45 – Обвинител Тодор Витларов

Презентација и дискусија за:

Улогата на судијата во доказната постапка поврзано со правото на одбрана и еднаквоста на оружјето, улогата на судијата кај обвинет кој не е застапуван од адвокат, други прашања.

10:45-11:00 Кафе пауза

11:00-12:30 ***Правото на одбрана и начелото на еднаквост на оружјето – продолжување*** (дискусија)

12:30-13:00 Заклучоци

13:00-14:00 Ручек и заминување на учесниците